

**Агенција за филм на Република Македонија**

**У С Л О В И   З А   У Ч Е С Т В О   Н А   К О Н К У Р С  
К Р И Т Е Р И У М И   И   М Е Р И Л А   З А   Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  
З А Д О Л Ж И Т Е Л Н И   Д О К У М Е Н Т И   И  
П Р И Ј А В А   З А   П Р О Е К Т И   О Д   Н А Ц И О Н А Л Е Н   И Н Т Е Р Е С   В О   Ф И Л М С К А Т А   Д Е Ј Н О С Т**

(проекти за поддршка на членство на Република Македонија во меѓународни филмски организации)

## I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Конкурсот е наменет за поддршка на проекти за членство на Република Македонија во меѓународни филмски организации и асоцијации.

## II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

Право на учество на конкурс имаат правни лица како и непрофитни организации, здруженија на граѓани кои се регистрирани за вршење на дејност во областа на филмската дејност, регистрирани во Централен регистар на Република Македонија.

## III. ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

Приоритет во финансирањето ќе имаат оние правни лица кои континуирано и долгогодишно членуваат во меѓународни филмски организации и асоцијации (да не биде помало од 10 години).

## IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА

- Критериуми по кои ќе се врши изборот на проектите се следните:
  - Правното лице ја претставува и афирмира македонската култура и кинематографија;
  - Врши промоција и заштита на техничките и уметничките вредности на кинематографските вредности;
  - Врши промоција на интернационалното разбирање и соработка во полето на уметноста културата, образованието и науката во согласност со принципите на ЕУ и УНЕСКО;
  - Правното лице ја претставува и афирмира македонската култура и кинематографија преку филмската критика;
  - Учество во креирање на законските регулативи во Европа кои се од посебен интерес за филмовите и филмската индустрија;
  - Република Македонија се јавува како долгогодишна членка во меѓународната филмска организација или асоцијација.
- Целосната документација во прилог на Пријавите кои ќе бидат доставени на Конкурсот, ќе биде разгледувана од страна на Филмскиот совет;
- Одлуките за прифаќање или одбивање на Пријавените проекти ги донесува Управниот Одбор; Рокот за донесување на Одлука по поднесена Пријава е 60 дена сметајќи го денот од доставувањето на Пријавата.

## V. ВИСИНА НА УЧЕСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

Агенцијата за филм ќе учествува во финансирањето проектите и тоа за плаќање на чланарината и до 100%, додека во останатите трошоци зависно од расположливите средства на Агенцијата. Изборот ќе се изврши во согласност со расположливите средства на Агенцијата за филм.

## VI. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ СРЕДСТВА

Апликантите чии Пријави се одобрени на Конкурсот, односно корисниците на средствата, се должни доделените средства од Агенцијата за филм да ги трошат наменски и законски согласно позитивните прописи во Република Македонија и одредбите пропишани во договорот кој ќе го склучат со Агенцијата за филм на Република Македонија.

Корисниците се обврзани да достават наративен извештај и финансиски извештај со прилог документација за направени трошоци (фактури, фискални сметки и сл.) и докази за направени трошоци (изводи од банка).

## VII. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Апликантите во прилог на Пријавата задолжително е да ја достават следната документација на македонски јазик:

- Пријава
- Документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република Македонија
- Портфолио на правното лице, статут или правилник за негова работа
- Буџет со специфицирани трошоци

Агенција за филм на Република Македонија

**ПРИЈАВА**

за финансирање на проекти за членство на Република Македонија во меѓународни филмски организации

**ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА**

<b>Правно лице</b>	
Адреса:	
Контакт телефон:	
Контакт емаил:	
<b>Веб локација:</b>	
<b>ЕМБС</b>	

**ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ**

<b>Назив на проектот/членството</b>	
<b>Цел на проектот</b>	
<b>Да се наведе од кога правното лице членува во оваа организација</b>	
<b>Вкупен износ на средства потребни за проектот</b>	
<b>Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм на Република Македонија</b>	

Датум на поднесување на  
Пријавата:

Погпис на подносителот на  
Пријавата:

-----

-----

НАПОМЕНА: Со потпишување на оваа Пријава правното лице ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените податоци